




УСЛУГИ ЗА ДОБИВАЊЕ ГРАНТ ПОДДРШКА

Од тимот на ПроЕфект



Почитувани колеги и колешки,

Ви благодариме за интересот за понудата за услуги на ПРОЕФЕКТ ИНОВО, во делот на подготовка и спроведување на проекти за грант поддршка. Клучни активности на ПРОЕФЕКТ се личен и професионален развој на возрасни и млади преку Обуки, менторска поддршка, стручна поддршка и аутсорсинг на Вашите активности за обезбедување на средства. Ние веруваме во тоа дека знаењето е најмоќната алатка во денешно време и доживотното учење е сила што прави постојан развој во нашето општество.


Првиот дел на името на ПроЕфект, се состои од два збора: ПРОФЕСИОНАЛЕН и ЕФЕКТ. Како консултантска организација би сакале да Ви овозможиме да имате подобри професионални ефекти во Вашата работа преку грант поддршка или преку добро раководење на Вашите идни проекти. Вториот дел на името ИНОВО, означува дека сакаме да ја поттикнеме иновативноста во организационските решенија и креативноста на вработените во извршувањето на работните задачи, за Ваш понатамошен успех!

Станете дел на стотиците претпријатија, институции и здруженија кои ги користеле услугите на ПРОЕФЕКТ ИНОВО.

Тимот на ПроЕфект Иново



Зоран Стојковски,
Извршен раководител



Николина Николовска,
Професионален Обучувач



Билјана Пешева
Професионален обучувач

Зошто да се одбере ПроЕфект?

РАЗНОВИДНОСТ ВО ПОНУДАТА

Повеќе од 30 уникатни курсеви за обука за да се исполнат највисоките професионални потреби на клиентите

ЛЕСНО ДОСТАПНА ЛОКАЦИЈА

Просториите на Проефект се во Ново Маало (од другата страна на паркингот зад ГТЦ) во центарот на Скопје, со 5 јавни паркинзи околу

ИСКУСТВО

Директно организациски искуство од 5 години со програми со личен и професионален развој на клиенти, а преку 20 годни искуство на персоналот со обуки, менторство, фацитилитација, аутсорсинг и др.

ЕКСПЕРТИЗА

Секој курс е специјално дизајниран и испорачан од акредитиран професионалец. ПРОЕФЕКТ ангажира повеќе од 15 тренери, експерти од областа на проектниот менаџмент, комуникологијата, психологијата, лидерството и менаџментот, социолошките науки.

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Можност за избор на погодни датуми за курсот во случај на групи од 5 или повеќе вработени членови од истата институција

СПОЈУВАЊЕ НА СЕСИИ ОД ОБУКИ

Можете да изберете сесии од до 3 различни обуки, на пр. од "Основни" и „Напредни“ обуки во "Сите во еден" пакет за обука

ПОДДРШКА ЗА НАОЃАЊЕ СРЕДСТВА

Тимот на ПРОЕФЕКТ може да Ви помогне да аплицираат за финансирање од грант програми (на пр. Прекугранична соработка, ИПА 2, Еразмус + итн) за да ги зголемете шансите за добивање грант.

ФОКУСИРАНОСТ КОН РЕЗУЛТАТИ

Од секоја обука на ПРОЕФЕКТ, на крајот мора да се има најмалку еден видлив резултат или продукт,

“

Обуката дефинитивно помага да се појаснат методите, термините и да се добие преглед за подготовката на проекти. Човек се чувствува посигурно дека може да успее во водите на грант поддршката после оваа обука. Концептот на последователното менторство е одличен!

”

Коментар на учесник во основната обука за подготовка на ЕУ проекти одржана на 17-18 април 19



2 4 30 ПЛАН

ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ ЗА ГРАНТ

2 ДЕНА ОБУКА

ОБУКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЕУ ПРОЕКТИ

- Претставување на до 30 грант програми
- Дефинирање на структура на проект
- Објаснување на пополнување на апликација
- Буџетирање
- Правила за аплицирање

4 МЕНТОРСКИ ЧАСА

ПОПОЛНУВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ

- Еден на еден средби за пополнување на апликација за ЕУ фондови
- Комплетирање на документација
- Испраќање на финална апликација

30 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на апликацијата и корекции пред испраќање
- Најисплатлив начин за развој на предлог проект
- Проефектен начин до грант поддршка



Котизација: 9.500 мкд

070 355 095 * info@proefekt.mk

15% попуст за здруженија

3 5 35 ПЛАН

ЗА НАПРЕДНИ ВЕШТИНИ ЗА ПИШУВАЊЕ ЕУ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

3 ДЕНА ОБУКА

ОБУКА ЗА ПИШУВАЊЕ НА ЕУ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ

- Анализа на упатството за пополнување на апликацијата
- Пишување на концепт документ
- Пополнување на секој на апликацијата
- Пополнувањето на буџетот
- Испраќање на проектот преку PROSPECT системот за ел. доставување

5 МЕНТОРСКИ ЧАСА

ПОПОЛНУВАЊЕ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЕКТ

- Еден на еден средби за завршување на деловите на апликација за ЕУ фондови (Релевантност, Опис на проектот, План на активности, Методологија, Одржливост, Прилози, Буџет
- Испраќање на финална апликација

35 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на апликацијата и корекции пред испраќање
- Пополнување на табелата за оценка на проектот
- Барање мислење од други експерти за проектот



2 4 15/30 ПЛАН

ЗА ПОДГОТОВКА
НА ЕРАЗМУС+
ПРОЕКТИ
(КА1, КА2, КА3, СПОРТ)

2 ДЕНА ОБУКА

ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИ

- Правила и начин за аплицирање за Еразмус+
- Процес на подготовка на Еразмус + проекти (КА1, КА2, КА3, Акт. Спорт)
- Нао
- Пополнување на Еразмус+ проектна апликација (Дел А, Дел Б)
- Развој на буџет и други административни потреби

4 МЕНТОРСКИ ЧАСА

МЕНТОРСКА ПОДДРШКА

- Еден на еден средби за завршување на проектна апликација (КА1, КА2, Спорт)
- Пристапување на е-апликацијата
- Завршување на делови за претсавување на партнерите
- Финализирање на апликацијата
- Испраќање преку интернет апликација

15/30 ДЕНОВИ ДО ПРОЕКТ

ПОПУСТИ ЗА ПОВЕЌЕ УЧЕСНИЦИ

- За 2 учесници, попустот е 15% т.е. 16.200 мкд со се вклучено
- За 3 учесници попустот е 30% (по учесник 6.650 мкд) или вк. 19.950 мкд. (без ментор. поддршка)
- За 4 учесници попустот е 35% (6.150 мкд од учесн-ик)) или вк. 24.750 мкд, (без ментор. поддршка)



Котизација: 9.500 мкд

070 355 095 * info@proefekt.mk

15% попуст за здруженија

2 2 20 ПЛАН

ЗА ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ,
АДМИНСТРАТИВНО-
ФИНАНСИСКИ
ПРАВИЛА (ПРАГ) И
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕУ ПРОЕКТИ И
ДРУГИ ДОНАТОРИ

2 ДЕНА ОБУКА

ОБУКА ЗА БУЏЕТИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЕУ ПРОЕКТИ

- Финансиски менаџмент
- ПРАГ услови за грантови финансирани од ЕУ
- Ко-финансирање и in-kind учество
- Буџетирање на трошоци
- Проектна администрација
- Процедури за набавки
- Ре-грантирање
- Известување

2 МЕНТОРСКИ ЧАСА

ПОПОЛНУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ПРОЕКТОТ

- Еден на еден средби за завршување на буџетот, сметководствена документација и процедури набавки,
- Подготовка на Финансиски извештаи
- Дефинирање на процедури за административно финансиско работење

20 ДЕНОВИ ДО БУЏЕТ

ПРОВЕРКА НА КВАЛИТЕТОТ

- Проверка на квалитетот на буџетот, наративното објаснување и учеството на апликантот
- Пополнување на админ-финансиски формати
- Барање мислење од други експерти



Котизација: 9.500 мкд

070 355 095 * info@proefekt.mk

15% попуст за здруженија

ЕКСТРА ПОНУДА

НА ОБУКИ И
ПОДДРШКА ЗА
ПОДГОТОВКА И
СПРОВЕДУВАЊЕ НА
НА ПРЕДЛОГ
ПРОЕКТИ

ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА И BALKAN-MED

ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА СВС И BALKAN-MED

- Наоѓање на партнери за проектот (Срб, Бг, Гр, Кос, Алб)
- Изработка на концепт проект
- Изработка на полна апликација
- Буџетирање на трошоци
- Процедури за набавки
- Планирање на план за спроведување на проект

HORIZON 2020 ПРОЕКТИ

ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА HORIZON 2020 ПРОЕКТИ

- Еден на еден средби за завршување на буџетот, сметководствена документација и процедури набавки,
- Подготовка на Финансиски извештаи
- Дефинирање на процедури за административно финансиско работење

CREATIVE EUROPE ПРОЕКТИ

ОБУКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА АМБАСАДИ

- Проверка на квалитетот на буџетот, наративното објаснување и учеството на апликантот
- Пополнување на админ-финансиски формати
- Барање мислење од други експерти



Котизација: 9500 мкд

070 355 095 * info@proefekt.mk

15% попуст за здруженија

ЕКСПЕРТСКО ПИШУВАЊЕ ПРОЕКТ

ДЕФИНИРАЊЕ БРОЈ НА ДЕНОВИ

Се дефинираат број на експертски/консултатски денови потребни за пишување комплетирање на проектната апликација (предлог проект, буџет, прилози (референци, CV, придружна документација), и сл.


- На пр. за Проектен концепт: 3 денови
- За IPA 2 проект: 7-10 денови
- За Еразмус+ КА1 - 4-5 денови
- За Еразмус + КА 2 -7- 10 ден.
- За Хоризонт 2020: 10-30 ден.
- За Creative Europe: 5-10 ден.
- За Амбсада на САД - 5 ден, итн.

ШТО ВКЛУЧУВА ОВАА УСЛУГА?

- Изработување календар на активности со дефинирани таргети се' до поднесување на проектната апликација
- Организирање средба/и за обезбедување на придонес од персоналот за пополнување на апликацијата (можност и за skype средба)
- Пополнување апликација (и можност за пополнување на онлајн Формулар), вклучувајќи и резиме/ концепт документ и доставен/и за преглед
- Испраќање на апликацијата до донаторската програма (и online достава)

ПРИМЕНА НА ПЛАЌАЊЕ ПО УСПЕХ

- Клаузулата за успех (success fee) по успешно добивање на проектот вклучува од вкупниот износ да бидат наплатени само 50%, а остатокот во случај на успех се зголемува за 5 пати (на пр. ако вк. износ е 300 евра, со префрлаат 150 евра пред крајниот рок за доставување , а другиот дел ако се добие предлог проектот, се зголеми за 500%) т.е. уште 750 еур)
- Во случај да не се добие проектот, вториот дел на сумата не се испраќа кон ПроЕфект.


















ДРУГИ ОБУКИ ОД ПРОЕФЕКТ

25 ОБУКИ И РАБОТИЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕКИ ВЕШТИНИ

ПроЕфект се фокусира на програми обуки за развој на меките вештини на персоналот како и развој на квалитетот на релациите во било која организација, за да се има успех во одржувањето стабилност на пазарната позиција или во локалната средина. Поради овие причини, секој одговорен работодавец треба да ги поттикнува професионалните и личните вештини на своите вработени.



ПроЕфект нуди широк спектар на обуки и работилници за развој на меките вештини:



ПРОЕФЕКТ- ВАШИТЕ СКАЛИ ЗА КАЧУВАЊЕ КОН УСПЕХОТ ВО ЖИВОТОТ И КАРИЕРАТА



КОНТАКТИ

www.proefekt.mk

+389 70 355095

info@proefekt.mk